

МАКЕДОНСКО-КОСОВСКАТА ГРАНИЦА ГИ СПРЕЧУВА НОВИТЕ БАЛКАНСКИ ПРЕКРОЈУВАЊА

Косовскиот премиер Агим Чеку триумфално ќе дојде во работна посета на Скопје, но дилемата за решавање на проблемот со границата останува да биде камен на спонување во односите на Македонија со политичкиот врв во Приштина.

Непримерното и на моменти арогантно однесување на генералот Чеку му ја загорчуваат политичката кариера на Владо Бучковски, а кога станува збор за бранење на државните и на националните интереси му одржа класична лекција по дипломатија, која всушност покажа дека македонскиот премиер



такнал Бучковски во разговорот со косовскиот колега.

Но, сепак колку и да е добра оваа вест, таа не може да ги скрие крајно спротивставените појдовни ставови околу демаркацијата на границата.

Приштина е вистински ѓавол и не попушта, односно не еволуира во однос на прашањето, додека македонската страна го губи здивот со тврдењето дека проблемот е решен со спогодбата меѓу Белград и Скопје. Затоа тензијата се држи на точката на вриење и не постојат реални услови за нејзино снижување. По сè изгледа дека проблемот со демаркацијата на

ЧЕКУ ТРИУМФАЛНО ЌЕ ГО ПРЕГАЗИ БУЧКОВСКИ

■ Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

наивно наследна на играта која ја сковаа приштинските политичари. Според тоа, односите меѓу Скопје и Приштина не се релаксирани, како што сакаат некои да ги оценат, туку се напнати, бидејќи селаните од косовско Дебалде се заканија дека наводно ќе си ја вратат земјата со насилни средства. На тој начин покажаа дека политичарите намерно ја вжештуваат ситуацијата и продолжуваат да "свецкаат" со оружјето, затоа што тоа секогаш ќе биде алтернатива за неостварените амбиции поврзани со криминалот и со статусот на Косово. Во меѓувреме, контролата на дел од северната граница е неизвесна, а инцидентите се секојдневни без при тоа да се почитува режимот за движење околу македонската граница.

На 5 мај, кога треба да се одржи нивната средба во Скопје, нема да се изнајде Солонско решение. Најверојатно двата премиера куртоазно ќе се ракуваат, а авантурата ќе заврши исто онака како помпезно најавуваниот воз меѓу Приштина и Скопје.

КОНСУЛТАЦИИ И ПРОПАГАНДА

Според информацијата пласирана од Кабинетот на претседателот на Владата на РМ, Владо Бучковски остварил телефонски разговор со премиерот на Владата на Косово, Агим Чеку. При тоа било договорено да се оствари посетата на косовскиот премиер на Република Македонија, со цел да се зацврстат односите и да зајакне меѓусебната соработка и разбирање.

Во разговорот, се наведува во информацијата, претседателот на Владата на Косово, Агим Чеку, нагласил дека во целост ќе го почитува територијалниот интегритет и суверенитет на Република

Македонија, а го потврдил и принципот на непроменливост на границите во регионот.

"Покрај тоа Косово ја поддржува интеграцијата на Република Македонија во Европската унија и во НАТО", оценил премиерот Чеку во телефонскиот разговор со Бучковски.

"Ако имаме добра волја од страна на косовските привремени власти, и од страна на косовскиот премиер, посетата ќе биде продуктивна, а ние секогаш сме ги отворале портите за добронамерните гости. Република Македонија останува на позициите дека демаркацијата е техничко прашање и ќе се реши при решавањето на финалниот статус на Косово", ис-

границата и натаму ќе остане да виси во воздух, иако под притисок на меѓународниот фактор Чеку ретерираше во однос на претходно искажаниот став. Сепак, тој нема лесно да се откаже од официјалниот став - прво независност на Косово, а дури потоа да следуваат разговори во врска со нерешената демаркација на границата.

Во меѓувреме македонските албански политички фактори се во трка за собирање политички поени. Имено, разговорите во Приштина имаа консултативно-пропаганден карактер, од кои нема позитивен напредок за Република Македонија. Инаку, што се однесува до прашањето за демаркација на македонско-косовската граница, албанските лидери, Арбен Џафери и Али Ахмети, ги променија своите места. Сега Ахмети е за техничко разграничување на меѓата, додека Џафери му ја украде идејата за решавање на спорот по добивањето независност на Косово. Според ова, албанските лидери во Македонија не го ценат државниот

интерес, туку се солидаризираат со Албанците од Косово, кои во последно време ги викаат на помош за да си го измијат дворот од валканиците поврзани со состојбата со човековите права и слободи на Косово и Метохија. Затоа Агим Чеку може да парадире пред Камениот мост во Скопје, а неговиот колега-домаќин Владо Бучковски ќе се обидува да го фати јадецот, кој во овој момент им го нуди меѓународната заедница. Улогата на Агим Чеку во преговорите за разграничување на државната линија е во директна зависност од состојбата со и околу преговорите меѓу Белград и Приштина. Во целиот случај најмногу ќе профитираат косовските политичари, кои не отстапуваат од прашањето за добивање независна држава. Тврдиот став на Приштина ги условува и Скопје и Белград, само што двата политички центра имаат различна улога во балканската завршница. Србите не можат да се помират со тоа што Косово е загубено, а политичката номенклатура во Македонија се надева дека овој процес нема негативно да се одрази врз земјата, бидејќи соодносот на силите на теренот е 2:1 за Албанците во регионот. Имено, Тетово и Липково се на отворена линија со Приштина, а секој потег се одразува и врз македонската политичка сцена. Во пресрет на парламентарните избори во земјата прашањето на демаркацијата на границата кон Косово е тема на која албанските политички партии во Македонија, се обидуваат да профитираат. Десеттина дена пред средбата меѓу Агим Чеку и Владо Бучковски во Скопје, на рапорт во Приштина беа и Џафери и Ахмети.

"Јас и мојата партија сме-

таме дека ова е техничко прашање кое ќе се реши по пат на меѓусебни разговори и не претставува сериозен проблем за развој на меѓусебните односи", изјави Али Ахмети, лидерот на ДУИ по разговорите со политичкиот врв во Приштина.

Изјавата на Али Ахмети е во спротивност со неговите поранешни ставови. Тој не го признаваше договорот меѓу Белград и Скопје, кој беше потпишан во 2001 година, неколку месеци пред почнувањето на воениот конфликт во Македонија.

За разлика од него, Арбен Џафери, лидерот на ДПА, чија партија беше на власт кога спорниот договор со Белград се ратификуваше во македонското Собрание, од Приштина побара демаркацијата да почне тогаш кога ќе се изнајде конечно решение за статусот на Косово.

Во моментов меѓународната заедница добро знае дека секое актуелизирање или напумпување на ова прашање ќе предизвика несакани последици врз преговорите за конечниот статус на Косово и на односите на релација Скопје-Приштина.

Затоа по острите зборови и препукувања меѓу врвите луѓе на владите во Македонија и на Косово, премиерите Чеку и Бучковски, ја смирија тензијата. Но, на 5 мај, кога треба да се оствари нивната средба во Скопје, нема да се изнајде Соломонско решение. Најверојатно двата премиера куртоазно ќе се ракуваат, а авантурата ќе заврши исто онака како помпезно најавуваниот ваз меѓу Приштина и Скопје. Средбата нема да понуди привремено решение за наводните проблеми на селаните во Косово, кои веќе 7 години немаат пристап до имотите кои со договорот од 2001 година им

останаа на македонска територија. Истовремено постои мала веројатност Бучковски да се откаже од депонирираниот Договор во ООН. Тој барем дава можност за рамноправен однос во преговорите со границата, кој сега е на страна на Албанците, кои не ги почитуваат меѓународно признатите норми и правила за меѓуграничен режим и движење околу граничната линија.

СРБИЈА СОНУВА

Белград не е во можност да ги диктира или предвидува настаните околу статусот на Косово, а со тоа и да се јави во улога на медијатор во решавање на проблемот со границата, кој за нив е затворен во 2001 година. Но, тој барем им дава мала шанса дека некогаш српските граничари ќе се вратат на македонско-косовската граница. Меѓутоа, тоа веќе е илузија, затоа што Албанците од Косово нема да дозволат појавување на српски граничари кон Македонија, бидејќи за нив тоа претставува враќање наназад или пораз кој не смеат да си го дозволат. Затоа Албанците на Косово се свесни што добиваат со независноста, освен национална слобода таа им отвора можност за остварување на старите идеи, кои се поврзуваат со донесените заклучоци од Призренската лига. Поради тоа, изјавата на шефот на српската дипломатија, Вук Драшковиќ, претставува издуван балон за белградската и за српската јавност.

Некогаш најпопуларниот српски политичар, кој во времето на режимот на Милошевиќ преживеа неколку атентати, Вук Драшковиќ, може само да сонува дека Косово ќе се врати во прегратките на Белград.

За ова не е свесен само Драшковиќ туку и Коштуница, кој се повеќе е свртен кон внатрешните односи во Србија, која во врска со непредавањето на командантот на војската на босанските Срби, Ратко Младиќ, осуден за воени злосторства и за геноцид, ја очекува реакцијата на Брисел, а дури потоа следува референдумот на Црна Гора, кој доколку е успешен како кула од карти ќе го отвори прашањето за границите на Балканот. Од ова се плаши не само Србија, туку и Европа, која засидана во морето сопствени економски и политички проблеми поврзани со кризата за непроширување на ЕУ, не може да се соочи со новите превирања, кои можат да се претворат во нови балкански војни слични на оние во 1913 година. Поради ова, сите лидери во регионот стравуваат од домино ефектот, но и од него очекуваат територијален или национален профит. Доколку Белград го загуби Косово, тогаш тој на друга страна очекува трампа. Во контекст на ова Албанците на Косово се надеваат на проширување на југ кон Македонија, но поучени од минатото, очекуваат ширење на територијата на Медвеѓе, Прешево и Бујановац, како и приграбување на западните граници, кои се врзуваат со околината на Улцин и Општината Плав каде доминантно население е албанското. Во целиов комплекс на прашања се наметнува дилемата како на ова ќе одговори македонскиот државен врв, кој делумно го амортизираше домино ефектот со Рамковниот договор. Затоа главно прашање е дали македонските политичари преку исцртувањето на македонско-косовската граница се обидуваат да се извлечат од националните искуства од минатото.

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: **SON** помн
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот